




Усвоен буџет на Општина Чашка за 2008

Советот на Општина Чашка, на 48-та седница одржана на 26.12.2007 година донесе одлука за усвојување на буџетот за 2008 година. Вкупните планирани приходи изнесуваат 32.534.195,00 ден. при што трансферите и донациите од централната власт



Адреса:

“Илинденска” 8
1413
населба Чашка

тел:

+389 (0) 43 241 400

Факс:

+389 (0) 43 241 343

е-пошта:

opstina@caska.gov.mk

Градоначалник:

Стојан Маневски

**Советник за
локален економски
развој:**

Маја Анастасовска

**Советник -
комунален
инспектор
и одговорен за
општинскиот имот:**

Марјан Јовановски

**Советник - архитект
за урбанистичко
планирање:**

Емилија Спировска

**Волонтер на
мировен корпус и
уредник на Бизнис
гласник:**


Ванеса Граунд

Посебен дел- 8 програми

А	2.574.148
Д	1.007.430
Е	13.744.100
Ф	800.000
Г	310.000
Ј	4.752.017
Н	9.196.500
Њ	150.000

Вкупно 32.534.195

Посебен дел- 8 програми



Структура на подпрограмите

А-0	Совет на општина	2.574.148
Д-0	Градоначалник	1.007.430
Е-0	Општинска администрација	640.000
Ф-1	Урбанистичко планирање	800.000
Г-1	Поддршка на Локалниот економски развој	310.000
Ј-0	Одржување на урбана опрема	200.000
Ј-6	Одржување и заштита на локалните патишта, улици и регулирање на режим на сообраќајот	200.000
Ј-д	Изградба и реконструкција на локални патишта и улици	4.302.017
Ј-ф	Изградба на сообраќајна сигнализација	50.000
Н-1	Основно образование	9.196.500
Њ-0	Противпожарна заштита	150.000

При донесувањето на буџетот на општината се наметнува потребата да се истакне дека општината Чашка и во наредниот период ќе се соочува со проблемот на подмирување на наследените обврски од претходниот период .

И покрај присутните проблеми општина Чашка како и во тековната 2007 година така и во наредната 2008 година ќе продолжи во финансирање на инфраструктурните објекти во општината како основен цел за подобрување на усло вите за живеење и подобрување на условите за развивање соодветни бизниси.

**Извадок од
Профилот на
Општина Чашка:**

Општина Чашка се наоѓа во централниот дел на Република Македонија. Зафаќа површина од 825км² и се вбројува меѓу четирите најголеми општини во Македонија. Според Законот за територијална организација во Општината постојат 42 населени места.

www.caska.gov.mk

Дали знаете дека...

Највисокиот врв на планинскиот масив Јакупица, Солунска Глава, се наоѓа на територијата на Општина Чашка и има 2,539 метри.



Урбанистичко планирање

Една од новите надлежности со кои започна, процесот на децентрализацијата, согласно член 22, точка 1 од Законот за Локална самоуправа е и урбанистичкото планирање и издавањето на одобренија за градење за објекти од локално значење (објекти од 3, 4, и 5 категорија).

До сега година, Општина Чашка има донесено Урбанистички планови за 4 населени места и тоа: Чашка, Лисиче, Мелница и Горно Врановци.

Согласно Чл.78, став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр.51/05 и 137/07), до донесување на урбанистички план за село, изградбата во селата кои немаат урбанистичка документација може да се врши под услови и на начин што со општ акт ќе ги утврди општината. За таа цел, на последната седница на Советот на општината беа усвоени два Општи акти, и тоа за с.Богомила (71,20 ха) и с.Извор (57,39 ха.)

Со новодонесените општи акти, меѓудругото, се планираат зони за изградба на објекти од мало стопанство и лесна и загадувачка индустрија како што се: фарми, млекари, објекти за преработка на земјоделски производи, мини работилници за преработка на дрво, лимарска работилница, ковачница и др.

Имајќи го во предвид досегашниот интерес на потенцијални инвеститори, Општина Чашка прави измени и дополнувања на Урбанистичкиот план за село н.Чашка, со кои се планира проширување на границата на градежниот опфат со додавање на нови содржини (создавање на зона од околу 20 Ха за лесна и загадувачка индустрија и сервис).

Издавање на имот под закуп

На веб страната на Општина Чашка можете да најдете детални информатции за имотот со кој располага општината. Прегледот е даден по населени места и истиот ќе биде постојано дополнувен.

Општина Чашка ГМО слободна зона

Советот на Општина Чашка, на иницијатива на ЕД Вила Зора кое е член на Коалицијата “Македонија без ГМО”, донесе одлука за усвојување на ДЕКЛАРАЦИЈА за прогласување на Општина Чашка за ГМО слободна зона.

Досега во Македонија, со одлука на совет на општина, беа декларирани две ГМО слободни зони и тоа Велес и Охрид. Чашка е првата од рурална општина која ја подржа оваа иницијатива. Самата декларација претставува јавно изјаснување на граѓаните дека не сакаат присуство на генетски модифицирани организми во нивната животна средина. Низ Европа постојат стотици региони, области и општини кои се декларираат како ГМО



слободни зони, а во некои од земјите на ЕУ, ГМО слободните зони се заштитени со закон.

Во текстот на Декларацијата, меѓудругото, стои дека се забранува: посејување на

ГМ семиња, производство на ГМ храна и прехранбени продукти од растително или животинско потекло, како и увоз и продавање на било каков ГМО производ во продавниците и зелените пазари.

Со усвојување на Декларацијата, Општина Чашка се обврзува да ги примени сите одржливи мерки, како едукативни средби, дискусии и слично за да ги поучи земјоделците и земјопоседниците и да им укаже на штетноста од култивирањето на ГМО на нивните имоти. Исто така, Декларацијата ќе биде доставена до Владата на Р.Македонија со цел да се побара донесување на потребната законска регулатива и заштитување на правото на земјоделците да произведуваат храна без ГМО.